



Институт за човекови права

Проект „Човекови права за сите“
Project “Human Rights for All”

За потребите на проектот „Човекови права за сите“ финансиран од Европската Унија, во рамки на ИПА програмата за граѓанско општество и медиуми 2018-2019 – Оперативна поддршка за граѓански организации во Република Северна Македонија, Договорот за грант меѓу ЕУ и ИЧП, бр. бр. 0307-81/1 од 19.12.2019 година (во понатамошниот текст: Договор за грант), проектниот тим испраќа:

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

За набавка на услуги за анимација, дизајн и визуализација

Институтот за човекови права (ИЧП) во рамките на проектот „Човекови права за сите“ финансиран од ЕУ има потреба од набавка на услуги за изработка на 1 (едно) анимирано видео кои ќе служи како ефикасна алатка за полесно информирање на јавноста и препознавање на пристапот заснован на човекови права, дизајн на документи (методологии и документ за јавни политики) и изработка на инфографици за полесно разбирање на тематиката.

1. Опис на услугите

Изработка на анимирано видео за Пристап заснован на човекови права:

- Продукција на видео материјал од околу 3 минути;
- Постпродукција на видео материјали;
- Аудио;
- Анимација-инфографици за полесно разбирање на тематиката;
- Дополнителни потребни услуги за поголема успешност на видео производите.

Дизајн и визуализации на документи:

- Вкупно 3 методологии (од 25-35 страни) на 2 јазици .
- Документ за јавни политики (40-60 страни) на македонски, албански и англиски јазик.

Изработка на инфографици:

Четири инфографици/визуализации за полесно разбирање на тематиката врз основа на даден текст во ворд во максимум две страници. Добавувачот од текстот ќе треба да издвои и создаде инфографик/визуализации.



This project is funded by
the European Union



Овој проект е финансиран од Европска Унија



2. Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)

Временската рамка за испорачување на услугите е во период од потпишување на договор до декември 2020.

Изработка на видео – 30 дена по доставени матерјали од страна на ИЧП

Дизајн на документ – 10 дена по доставен матерјал од страна на ИЧП

Изработка на инфографик – 5 дена по доставени матерјали од страна на ИЧП

ИЧП го задржува правото на утврдување на временската рамка за испораката на наранчаната услуга од страна на добавувачот.

3. Ве охрабруваме да ни доставите Ваша понуда за горенаведената покана.
Понудата треба да ги содржи следните елементи:

- Листа со референци на претходни слични ангажмани (претходни дизајни, линкови до интернет страници од претходни дизајни и изработени видеа) и
- Финансиска понуда (согласно приложениот формат подолу).

Финансискиот дел од понудата треба да биде во следниот формат:

| Р. бр. | Услуга/стока | количина | Цена без ДДВ (во МКД) |
|---------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|
| 1. | Изработка на анимирано видео | 1 | |
| 2. | Дизајн на методологии | 6 | |
| 3. | Дизајн на документ за јавни политики | 3 | |
| 4. | Изработка на инфографици | 4 | |
| ВКУПНО | | | |

¹ Проектите финансирани од ЕУ се ослободени од сите давачки и даноци, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност (ДДВ).

4. Изборот на добавувач ќе се изврши по пат на евалуација на квалитативната и на финансиската понуда.





Институт за човекови права

Проект „Човекови права за сите“
Project “Human Rights for All”

5. Скалата на бодување врз чија основа ќе се изврши и избор на понуда е следната:

| Квалитативна евалуација | Максимум можни бодови |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Референци | 30 |
| Квалитет на претходно изработени материјали | 30 |
| Вкупно бодови за квалитативна евалуација | 60 |
| Финансиска евалуација | Максимум можни бодови |
| Вкупно бодови за финансиска евалуација | 40 |
| Финална евалуација | |
| Просечна оценка за квалитативна евалуација | 60 |
| Просечна оценка за финансиска евалуација | 40 |
| Вкупна оценка | 100 |

6. Услови и начин на плаќање

Плаќање: врз основа на договор по изработена услуга и доставена фактура.

7. Начин на доставување на понудите

Понудите се доставуваат во електронска форма на е-поштата на проектниот менаџер Kristina.doda@ihr.org.mk, со назнака: Понуда за дизајн и визуализации за проектот "Човекови права за сите".

Краен рок на доставување на понудите е до 18.06.2020 година. Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат преку адресата на е-поштата на Kristina.doda@ihr.org.mk најдоцна до 16.06.2020 година.



This project is funded by
the European Union



Овој проект е финансиран од Европска Унија



Институт за човекови права

Проект „Човекови права за сите“
Project “Human Rights for All”

Рок на важност на понудата: најмалку 30 дена. Во случај кога понудувачот е одбран, истиот се обврзува да ги задржи понудените цени за времетраењето на кое се однесува предметната набавка.

Институт за човекови права
Маргарита Цаца Николовска

Претседателка на Институт за човекови права



This project is funded by
the European Union



Овој проект е финансиран од Европска Унија